

ДЕФЕКТОТ НА МАСАТА НА АТОМНОТО ЈАДРО И ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЈА

Ордан Печијаре

Можноста да се определат со голема точност масите на атомните јадра на различните хемиски елементи, како и масите на нивните составни честици: протоните и неутроните, покажа дека масата на атомните јадра не е еднаква на збирот на масите на нивните составни честици во слободна состојба, т.е. кога тие се најдуваат секоја засебно надвор од атомното јадро.

Со обиди се утврди дека масата на било кое атомно јадро е секогаш помала од збирот на масите на составните честици во слободна состојба. Овој факт, до кој се дојде по експериментален пат, игра извонредно важна ролја при добивањето на атомната енергија.

Разликата меѓу збирот на масите на составните честици на атомното јадро, кога тие се најдуваат во слободна состојба, и масата на самото атомно јадро, се вика *дефекти на масата на атомното јадро*.

Овај дефекти на масата на атомното јадро е срзан со енергијата што се ослободува при нејзиното формирање од протони и неутрони.

За да се отстрани од атомното јадро еден протон или еден неутрон, коишто под ошто име се викаат *нуклеони*, без да тие после отстранувањето имаат кинетичка енергија, треба да се изврши некоја работа, т.е. треба да се потроши некоја енергија за совладување на јадрените сили што ја држат честицата во атомното јадро. Големината на оваа енергија, согласно на законот за запазување на енергијата, не зависи од тоа по каков начин честицата е отстранета од атомното јадро. Применувајќи го горното расудување на сите честици на атомното јадро, дојдуваме до заклучок, дека за раставување на атомното јадро на неговите составни честици, без да им се соопшти енергија, треба да се изврши определена работа односно да се потроши определена енергија или како уште се вели, да му се соопшти на атомното јадро извесна енергија. Обратно пак, кога атомното јадро се формира од протони и неутрони, се ослободува исто толку енергија колку што се троши за неговото раставување на составните честици, т.е. протони и неутрони, на кои не им е еопштена никаква кинетичка енергија.

Енергијата која треба да се потроши за да се совладаат силите што ги држат честиците на атомното јадро во заедница и да се оддалечат тие едни од други, без да им се соопшти кинетичка енергија, се вика *енергија на сврзувањето на атомното јадро*.

Оваа енергија е еднаква на онаа енергија која се ослободува кога атомното јадро се формира од слободни протони и неутрони.

Енергијата пак на сврзувањето на една одделна честица во атомното јадро еднаква е на онаа енергија која треба да се потроши за да таа честица се отстрани од атомното јадро, без да ѝ се соопшти било каква кинетичка енергија.

Големата устојчивост на атомното јадро, благодарение на којашто атомите на хемиските елементи си ја запазуваат својата индивидуалност и при извонредно високи температури, какви што владеат на пример во усвitenите атмосфери на разните звезди, каде што спектроскопски се констатирани исти хемиски елементи како и на нашава земја, јасно зборува дека енергијата на сврзувањето на атомното јадро е извонредно голема. Ова пак од друга страна покажува, дека при формирањето на атомното јадро од протони и неутрони, ќе се ослободува грамадно количество енергија.

Атомните јадра на различните хемиски елементи се состоат од различен број протони и неутрони, групирани по различен начин во атомното јадро. Спрема тоа и енергијата на сврзувањето на атомното јадро е различна за атомни јадра на различни хемиски елементи.

Енергијата на сврзувањето на атомното јадро чини засебен вид енергија и се вика *јадрена енергија*. За оваа енергија широко се употребува терминот *атомна енергија*, кој секако помалце одговара, бидејќи таа се должи на промените што стануваат во самото атомно јадро.

И за оваа енергија, како и за другите видови енергија: кинетичка, потенцијална, топлинска, електрична итн. важи законот за запазување и претворување на енергијата од еден вид во друг.

Имајќи ја во предвид врската што постои меѓу масата и енергијата не е тешко да се најде енергијата на сврзувањето на атомното јадро, ако се знае дефектот на масата. Согласно на теоријата на релативитетот, секое изменување на масата на едно тело или систем тела, сврзано е со соодветно изменување на неговата енергија. Оваа врска меѓу масата и енергијата, како што е познато, е дадена со равенката:

$$E = mc^2.$$

Спрема тоа ако масата на атомното јадро е помала од збирот на масите на формираштите го протони и неутрони во слободна состојба, тогаш е јасно дека формирањето на атомните јадра ќе биде сврзано со ослободување на енергија.

За да се определи дефектот на масата на дадено атомно јадро, треба да се знае неговата маса како и целокупната маса на форми-

раштите го протони и неутрони кога тие се најдуваат во слободна состојба, т.е. надвор од атомното јадро. Овие маси можат да бидат определени со голема точност. Спрема тоа и дефектот на масата на атомното јадро, при сé што е многу мал, може да биде констатиран и определен. Оттука пак, спрема споменатата формула, може да се определи и енергијата на сврзувањето на атомното јадро.

Еве сега на неколку конкретни примери како се определува дефектот на масата на атомното јадро и енергијата на неговото сврзување.

Јадрото на потешкиот водороден изотоп, деутериумот, наречено *дейтрон*, се состои од еден протон и еден неутрон. Масата на водородниот атом е $H_1^1 = 1,00813 \text{ AEM}$ (атомни единици за маса), а на неутронот $n_0^1 = 1,00895 \text{ AEM}$. Збирот на масите на водородниот атом и неутронот е:

$$\begin{aligned} H_1^1 &= 1,00813 \text{ AEM} \\ n_0^1 &= 1,00895 \text{ AEM} \\ \hline H_1^1 + n_0^1 &= 2,01708 \text{ AEM} \end{aligned}$$

Масата пак на деутериумовиот атом $D_1^2 = 2,01473 \text{ AEM}$. Спрема тоа атомот на деутериумот ќе има помала маса од збирот на масите на честиците од кои е составен. Дефектот на масата на неговото атомно јадро, т.е. деутронот ќе биде:

$$\Delta m = 2,01708 - 2,01473 = 0,00235 \text{ AEM}.$$

При пресметувањето на дефектот на масата на деутериумовото атомно јадро, т.е. деутронот, ние ја зедовме масата на водородниот атом, т.е. масата на атомното јадро, протонот, и масата на електронот, а не само масата на водородното атомно јадро — протонот. Но исто така ние ја зедовме масата на деутериумовиот атом, т.е. масата на неговото атомно јадро и електронот, а не само на неговото атомно јадро — деутронот. Затоа при пресметувањето, т.е. при одземањето, се добива ист дефект на масата на деутериумовото атомно јадро — деутронот, како и кога би се зела само масата на протонот односно деутронот, масата на електронот им е додадена на двете маси што се одземаат и затоа при одземањето отпаѓа.

Бидејќи една атомна единица за маса има $1,66035 \cdot 10^{-24}$ грама, тоа дефектот на масата на деутериумовото атомно јадро, т.е. деутронот, во грамови ќе биде:

$$\Delta m = 0,0039 \cdot 10^{-24} \text{ грама.}$$

За да ја определиме енергијата на сврзувањето на деутериумовото атомно јадро ќе се послужиме со познатата формула што ја дава врската меѓу масата и енергијата:

$$E = \Delta mc^2,$$

каде што Δm во случајов дефектот на масата на деутериумовото атомно јадро, а c , како што е познато, брзината на светлината.

Ако дефектот на масата Δm го изразиме во грамови, а c во см/сек, тогаш енергијата на сврзувањето E на атомното јадро на деутериумот ќе биде:

$$E = 0,0039 \cdot 10^{-24} \cdot 9 \cdot 10^{-20} = 0,351 \cdot 10^{-4} \text{ ерга}^1).$$

Како пак 1 ерг = $6,24 \cdot 10^{11}$ eV (електрон волти), тоа енергијата на сврзувањето на деутериумовото атомно јадро изразена во електрон волти ќе биде:

$E = 0,0351 \cdot 10^{-4} \cdot 6,24 \cdot 10^{11} \text{ eV} = 0,2190 \cdot 10^7 \text{ eV} = 2,190 \text{ MeV}$ (милиони електрон волти) или $8,39 \cdot 10^{-14}$ грам калории, бидејќи $1 \text{ MeV} = 3,83 \cdot 10^{-14}$ грам калории.

Образувањето на деутериумовото атомно јадро е следено со емитирање на гама фотон, кој има и маса и енергија. Неговата маса е $0,00235 \text{ AEM}$, а неговата енергија $2,190 \text{ MeV}$. На овој начин при образувањето на атомното јадро на деутериумот од еден протон и еден неutron, еден дел од масата на протонот и неutronот преминува во маса на испуштениот гама фотон и соодветно на тоа еден дел од нивната енергија преминува во енергија на гама фотонот.

Ќе напоменеме дека енергијата на сврзувањето на деутериумовото атомно јадро може да се најде и со мерење на честотата на зрачењето што го следи неговото образување, т.е. со мерење на честотата на испуштениот гама фотон. Во овој случај енергијата на иззрачениот гама фотон односно енергијата на сврзувањето на деутериумовото атомно јадро ќе биде дадена со формулата:

$$E = h\nu,$$

каде што h Планковата константа, а ν честотата на гама фотонот. И на овој начин најдената енергија, како и масата што ѝ одговара, се совпаднуваат со предодно најдените вредности.

За брзо преминување од едни единици кон други, како на пример од MeV кон масени единици, ергови, калории, грамови итн., што е честа потреба во јадрената физика, ја даваме таблицата I, во која се дадени потребните коефициенти за преминување од едни единици кон други.

Дефектот на масата и енергијата на сврзувањето на хелиумовото атомно јадро ќе го најдеме по сличен начин како и кај деутериумовото атомно јадро.

Атомното јадро на хелиумовиот атом се состои од два протона и два неutronи. И овде ние ќе ја земиме при пресметувањето масата на водородниот атом, т.е. масата на атомното јадро (прото-

¹⁾ Брзината на светлината е земена окружно $3 \cdot 10^{10}$ см/сек.

нот) заедно со масата на електронот. Во конкретниот случај масата на двете водородни атомни јадара и двета електрони. Но исто така ние ќе ја земиме наместо масата на хелиумовото атомно јадро, масата на хелиумовиот атом, т.е. масата на неговото атомно јадро и на двета електрони. При пресметувањето и овде масите на електроните ќе отпаднат.

ТАБЛИЦА I

	MeV (милион електрон -волти)	AEM (атомна единица за маса)	epr	г (грамм))	кГ-м (килогр. -метар)	г. кал. (грамм-ка лорија)
1 MeV =	1	$1,07390 \times 10^{-3}$	$1,602 \times 10^{-6}$	$1,782 \times 10^{-27}$	$1,634 \times 10^{-14}$	$3,827 \times 10^{-14}$
1 AEM =	$9,3172 \times 10^2$	1	$1,492 \times 10^{-3}$	$1,660 \times 10^{-24}$	$1,521 \times 10^{-11}$	$3,565 \times 10^{-11}$
1 epr =	$6,24 \times 10^5$	$6,70 \times 10^3$	1	$1,11276 \times 10^{-21}$	$1,01972 \times 10^{-8}$	$2,3892 \times 10^{-8}$
1 г =	$5,61 \times 10^{26}$	$6,02 \times 10^{28}$	$8,9864 \times 10^{20}$	1	$0,91651 \times 10^{18}$	$2,1474 \times 10^{18}$
1 кГ-м =	$6,12 \times 10^{18}$	$6,57 \times 10^{10}$	$0,98067 \times 10^8$	$1,09112 \times 10^{-13}$	1	2,3430
1 г. кал. =	$2,612 \times 10^{18}$	$2,804 \times 10^{10}$	$4,1855 \times 10^7$	$4,6576 \times 10^{-14}$	0,42680	1

Масата на двета водородни атоми и на двета неutronи ќе биде:

$$2H_1^1 = 2.1,00813 = 2,01626 \text{ AEM}$$

$$2n_0^1 = 2.1,00895 = 2,01790 \text{ AEM}$$

$$\underline{2H_1^1 + 2n_0^1 = 4,03416 \text{ AEM}}$$

Масата на хелиумовиот атом е: $He_2^4 = 4,00389 \text{ AEM}$. Спрема тоа дефектот на масата на хелиумовото атомно јадро ќе биде:

$$\Delta m = 4,03416 - 4,00389 = 0,03027 \text{ AEM}.$$

Имајќи во предвид дека на 1 AEM ѝ одговара енергија од $9,317 \cdot 10^2 \text{ MeV}$, спрема таблицата I, тогаш енергијата на сврзувањето на атомното јадро на хелиумот ќе биде:

$$E = 0,03027 \cdot 9,317 \cdot 10^2 \approx 28 \text{ MeV}.$$

Дефектот на масата на хелиумовото атомно јадро, како и на било кое друго атомно јадро, може да се изрази не само во атомни

единици за маса, туку и во грамови. За таа цел треба масите на протоните, неutronите и хелиумовото атомно јадро да се изразат во грамови.

Масата на протонот е: $1,67248 \cdot 10^{-24}$ г.

Масата на неutronот е: $1,6749 \cdot 10^{-24}$ г., а на хелиумовото атомно јадро: $6,64422 \cdot 10^{-24}$ г.

Одовдека масата на двета протони и на двета неutronи ќе биде:

$$\begin{aligned} 2p_1^1 &= 2 \cdot 1,67248 \cdot 10^{-24} = 3,34496 \cdot 10^{-24} \text{ г.} \\ 2n_0^1 &= 2 \cdot 1,6749 \cdot 10^{-24} = 3,3498 \cdot 10^{-24} \text{ г.} \\ \hline 2p_1^1 + 2n_0^1 &= 6,69476 \cdot 10^{-24} \text{ г.} \end{aligned}$$

Спрема тоа дефектот на масата на хелиумовото атомно јадро изразен во грамови ќе биде:

$\Delta m = 6,69476 \cdot 10^{-24} - 6,64422 \cdot 10^{-24} = 0,05054 \cdot 10^{-24}$ г., а неговата енергија на сврзувањето:

$E = \Delta m c^2 = 0,05054 \cdot 10^{-24} \cdot 9 \cdot 10^{20} = 4,5486 \cdot 10^{-5}$ ерга, или имајќи во предвид дека $1 \text{ epi} = 6,24 \cdot 10^5 \text{ MeV}$, добиваме:

$$E = 4,5486 \cdot 10^{-5} \cdot 6,24 \cdot 10^5 \approx 28 \text{ MeV}.$$

Значи дефектот на масата на хелиумовото атомно јадро е $0,03027 \text{ AEM}$, а енергијата на неговото сврзување околу 28 MeV .

Ова ни покажува, дека при формирањето на хелиумовото атомно јадро од два протони и два неutronи масата се намалува за $0,03027 \text{ AEM}$ и при тоа се ослободува околу 28 MeV енергија.

Оваа маса и енергија што ја губат протоните и неutronите, образувајќи хелиумово атомно јадро, преминува *во маса и енергија на други честини односно џела*. Значи, *ни масата ни енергијата при формирањето на атомниот јадра не се губат, туку само преминуваат во маса и енергија на други честини односно џела*.

Ослободената енергија при образувањето на едно атомно јадро не е голема. Но ако се пресмета енергијата што би се добила при образувањето на еден грам-атом атомни јадра, т.е. при образувањето на Авогадров број атомни јадра ($6,02 \cdot 10^{23}$), тогаш се добива грамадно количество енергија. Така на пример целокупната енергија што се ослободува при образувањето на Авогадров број хелиумови атомни јадра, т.е. еден грам-атом хелиумови атомни јадра, што е еднакво на околу 4 грама хелиум, ќе биде:

$$28.6,02 \cdot 10^{23} \approx 169 \cdot 10^{23} \text{ MeV}$$
 или

$$(169 \cdot 10^{23}) : (6,24 \cdot 10^5) \approx 27 \cdot 10^{18} \text{ ерга}$$
 или

$$27 \cdot 10^{18} \cdot 2,3892 \cdot 10^{-8} \approx 64,5 \cdot 10^{10} \text{ грам калории}$$

$$\text{или приближно } 64,5 \cdot 10^7 \text{ кило калории.}$$

Пресметана пак на еден грам хелиумови атомни јадра, што се добива кога горната цифра се подели со 4,003, колку што е приближно масата на хелиумовото атомно јадро, ослободената енергија ќе биде околу

$$16,11 \cdot 10^7 \text{ кило калории.}$$

Значи кога се формира еден грам хелиумови атомни јадра од слободни протони и неутрони, се ослободува енергија околу 161,1 милиони кило калории. Оваа енергија пак е достаточна да загреје 1611 тона вода од 1 до 100°C. За да пак истото количество вода се загреје за истиот број степени, ќе треба 20138 килограми најквалиитетен камен-кумур, т.е. со калоричност од 8000 к. кал/кг. Спрема тоа при формирањето на еден грам хелиумови атомни јадра од слободни протони и неутрони се ослободува околу 20 милионипати повеќе енергија отколку при изгорувањето на 1 грам најквалитетен камен-кумур.

Обратно пак, за да се растават сите хелиумови атомни јадра чија што маса е еден грам, на слободни протони и неутрони, потребно е да се вложи исто толку енергија.

По сличен начин како што се пресметува дефектот на масата односно енергијата на сврзувањето на деутериумовото и хелиумовото атомно јадро, може да се пресмета и дефектот на масата односно енергијата на сврзувањето и на другите атомни јадра.

Ако полната енергија на сврзувањето E на атомното јадро се подели со бројот честици A во атомното јадро, т.е. со масениот број, ќе се добие *средната енергија E/A на сврзувањето* на една честица во даденото атомно јадро. Така на пример средната енергија на сврзувањето на една честица во хелиумовото атомни јадро, спрема изнесените податоци, ќе биде:

$$\frac{E}{A} = \frac{28}{4} = 7 \text{ MeV.}$$

Дефектот на масата, а во врска со тоа и енергијата на сврзувањето, за разни атомни јадра се различни.

Во таблицата II се дадени примери за полната енергија на сврзувањето E на разни атомни јадра, како и средната енергија на сврзувањето A/E за поодделни честици, нуклеони, на соодветните атомни јадра.

Како што се гледа од приложената таблица, полната енергија на сврзувањето на атомното јадро расте со растењето на бројот честици во атомното јадро. Средната енергија пак на сврзувањето на една честица во атомното јадро покажува отпрвин известни периодски промени, достигнувајќи известни максимуми кај He_2^4 , C_6^{12} , и O_8^{16} .

ТАБЛИЦА II

Атомно јадро	$E (MeV)$	$E/A (MeV)$	Атомно јадро	$E (MeV)$	$E/A (MeV)$
H_1^1	0	0	B_5^{11}	75,71	6,88
H_1^1	0	0	C_6^{12}	91,66	7,64
$D (H_1^2)$	2,18	1,09	C_6^{13}	96,54	7,43
$T (H_1^3)$	8,33	2,78	N_7^{14}	104,10	7,44
He_2^3	7,60	2,53	N_7^{15}	114,85	7,66
He_2^4	28,38	7,03	O_8^{16}	126,96	7,94
Li_3^5	31,81	5,30	Ne_{10}^{20}	159,85	7,99
Li_3^7	38,96	5,57	$Ar_{18}^{40} - Sn_{50}^{120}$	—	$\approx 8,6$
Be_4^9	57,80	6,42	U_{92}^{238}	1780	7,5
B_5^{10}	64,29	6,43			


Почнувајќи од Ar_{18}^{40} па се до Sn_{50}^{120} , средната енергија на сврзувањето на една честица во атомното јадро приближно е иста и е околу $8,6 MeV$. Одејќи пак од оваа област на атомните јадра кон потешките атомни јадра, средната енергија на сврзувањето на една честица во атомното јадро постепено намалива, така да за атомното јадро на U_{92}^{238} е $7,5 MeV$.

Овој факт што средната енергија на сврзувањето E/A на една честица кај атомните јадра со среден масен број A е за околу $1 MeV$ поголема отколку за тешкото атомно јадро на U_{92}^{238} , игра вонредно важна ролја при ослободувањето на јадрената енергија односно атомната енергија, што се постигнува при расцепувањето на урановите атомни јадра на два приближно еднакви дела.

Ако на апсисната оска на еден правоаголен координатен систем се пренесат масените броеви на стабилните атомни јадра, а на ординатната оска средната енергија на сврзувањето, на една честица во атомното јадро за стабилните атомни јадра, тогаш ќе се добие еден дијаграм претставен на сликата 1.

Како што се гледа од сликата, скоро сите вредности за средната енергија на сврзувањето на една честица во атомното јадро, лежат на една крива линија или се најдуваат во нејзината непосредна близина. Поголеми отступувања прават вредностите за: He_2^4 , C_6^{12} и O_8^{16} . Од самата крива се гледа, дека почнувајќи од најлесното атомно јадро, средната енергија на сврзувањето на една честица во атомното јадро, отпрвин брзо расте. Растењето после успорува и се достигнува еден широк максимум околу вредноста $8,6 MeV$, што одговара на атомните јадра со масени броеви од 40 до 120.

Од овој максимум пак средната енергија на сврзувањето на една честица во атомното јадро бавно опаѓа одеки кон потешките атомни јадра.



Сл. 1. Средната енергија на сврзување на еден нуклеон кај стабилните атоми јадра претставена во зависност од месениот број.

Самиот од на кривата линија ни покажува, дека вистинската енергија на сврзувањето на секоја честица во атомното јадро не е иста за секоја честица. До максимумот на кривата линија секој протон односно неутрон што се додава на атомното јадро е појако сврзан од предодниот и затоа средната енергија на сврзувањето расте. Од максимумот на кривата линија секој протон односно неутрон, што се додава на атомното јадро, е послабо сврзан од предодниот и затоа средната енергија на сврзувањето на една честица опаѓа.

Од сето ова што го кажавме досега излегува, дека најјако се сврзани во атомните јадра протоните и неутроните на атомните јадра со масени броеви од 40 до 120. Ова пак од своја страна значи, дека при нивното формирање на било кој начин, се добива најголем дефект на масата и се ослободува најголема енергија.

Спрема тоа за најјолемо добивање на јадрена енергија, познатата оишто поимено атомна енергија, треба да се ишојде кон синтетизирање на атомни јадра со масени броеви од 40 до 120 од иолеснишите атомни јадра или так кон добивање на атомни јадра со масен број од 40 до 120 со расцепување на иштешкиите атомни јадра.

Но иојолема или иомала енергија би се добила, како ишто покажува кричката, не само ири формирање на атомни јадра со масени броеви

од 40 до 120 од йолесни или йошешки атомни јадра, шуку и тоа што се формираат йошешки атомни јадра од йолесни, чија средна енергија на срзувачето на една честичка во атомното јадро лежи на качуваштиот дел на кривата, на пример при добивањето на хелиумови атомни јадра од водородни или так кои се добиваат йолесни атомни јадра од йошешки, чија што средна енергија на срзувачето на една честичка лежи во падаштиот дел на кривата. Во остварувањето на сименатата можност се состои и целиот проблем за ослободување на јадрената енергија т. е. атомната енергија.

И двата споменати начини за добивање на атомна енергија денеска се остварени. Освен тоа, првиот начин се остварува и на усвитените небесни тела сам по себе и е извор на нивната енергија и висока температура, а вториот начин го имаме при природната и вештачка радиоактивност.

Стабилноста на едно атомно јадро дотолку е йојолема доколку е йојолема и средната енергија на срзувачето на една честичка во неј. Спрема тоа атомните јадра со масени броеви од 40 до 120 се најстабилни. Атомните јадра со помали масеви броеви од 40, како и оние со поголеми од 120, се помалце стабилни. Одовдека пак извлекуваме заклучок, дека преминувањето на еден йомалце стабилен хемиски елемент во друг йостабилен е срзано со ослободување на атомна енергија.

ЛИТЕРАТУРА

1. Э. В. Шпольский, *Атомная физика*, том II, 1951.
2. К. Н. Елизаров, *Основы учения о строении атома*, 1953.
3. S. Glasstone, *Sourcebook on atomic energy*, 1950.
4. R. Stephenson, *Introduction to nuclear engineering*, 1954.